



ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

До: СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПЕЧАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 20.07.2005.

Во врска со последните настани, ракетирање на полициската станица во село Вратница и подметнување на експлозивна направа во полициската станица на Бит Пазар и анализите на некои новинари во кои се фрла вина врз припадниците на српскиот народ чувствуваме потреба од Сашо Ордановски, Александар Чомовски и Бранко Тричковски да побараме да ги соопштат имињата на лицата инволвирани во овие настани и доказите со кои располагаат, за да можеме како легитимни претставници на српската заедница јавно да ги осудиме ваквите активности насочени кон мирот и безбедноста во Република Македонија, но доколку не располагаат со имиња и докази ги повикуваме јавно да се извинат на припадниците на српската заедница во Република Македонија .

Го повикуваме Министерството за внатрешни работи да преземе соодветни активности со кои од овие лица ќе обезбеди сознанија и докази за организаторите и извршителите вмешани во последните криминални активности и за тоа да ме извести мене како пратеник и јавноста во Република Македонија. Доколку МВР обезбеди такви сознанија бараме да преземе најостри мерки против сторителите и организаторите на ваквите криминални активности независно од каде да потекнуваат .

Сосема оправдано после ваквите нивни анализи и шпекулации да се постави прашањето: дали е окупиран Кондово или Чучер Сандево, дали е окупиран дел од главниот град на Република Македонија или Старо Нагоричане.

Инаку нивните анализи и шпекулации се спротивни на оценките и ставовите на Европската унија која настаните ги карактеризира како „заостанати облици на албански екстремизам,, спротивни се на анализите на водечките новинари од медиумите на албански јазик во Република Македонија и спротивни на здравиот разум.

Користам прилика да им се заблагодарам на водечките албански аналитичари од пишуваните медиуми на албански јазик за коректноста во однос на споменатиот проблем.

Скопје, 20.07.2005.

Демократска Партија на Србите во Македонија
Претседател
Иван Стоилковиќ